рег	лед		•
Mage	nta		
0	Magenta 1 Unlimited 2024		>
L.	Magenta 1 фиксни услуги L 2024	20 GB потрошено	>
1	Magenta 1 фиксни услуги L 2024		>
C)	Magenta 1 фиксни услуги L 2024		>
Цојди Ако има гарифа Земи ја	т на W – тарифа за млади аш од 18 до 27 години, W та е вистински избор за тебе. тарифата тука.		

Отворете ја апликацијата

Telekom MK, изберете го копчето ChatBot за да пристапите во менито Корисничка поддршка.

MagentaTV GO - M P MTV0120963





Изберете ја опцијата "Е-поддршка".





Изберете ја услугата која ви е потребна: "Поднесете поплака".





За потврда на профилот следете ги чекорите.

e-care Ŧ Потврда на профил На оваа имејл адреса, ќе добиете линк за потврда на вашиот профил.* Petar.petrovski@telekom.mk Поднеси

16:46 🔉



ul 🗟 🗖

15:47 🔉			
ams			15:54 🔉
	e-care	The survey of th	
	T		< e-care
	T		T
Компле	тирање п	рофил	T
оваа имејл адреса шиот профил. *	, ќе добиете лин	ік за потврда на	Комплетирање профил
зинка *			
			Успешно испоатен имеіл со линк за потвола
отврди лозинка *			Кликнете на линкот за да го потврдите вашиот профил.



На вашата е-пошта ќе биде испратен линк за потврда на профилот. Кликнете на линкот за да продолжите со барањето за е-поддршка.







Повторно најавете се на апликацијата со корисничко име (е-пошта) и лозинката со кои го



По најавата, повторно изберете го копчето ChatBot за да пристапите во менито Корисничка поддршка.



Изберете ја опцијата "Е-поддршка" потоа услугата "Поднесување поплаки" и категоријата "Поднесете поплака".





<	e-care	
	Ŧ	
	Поплаки	
C	Эдберете еден од понудените брое	еви
	38970XXXXXX	
	38971XXXXXX	



e-care
Ŧ
Поплаки
За 38971ХХХХХХ поднесувам поплака за:
Месечен надомест
🔵 Реализиран сообраќај
Надомест за останати услуги

Во менито "Технички проблем" одберете еден од понудените сервиси и кликнете на копчето "Продолжи".







e-care					
Ŧ					
Petar Petrovski					
мејл	17:04			।। 56 56	
petar.petrovski@telekom.mk		Ŧ			
рој за контакт	Почитувани,				
38971XXXXXX	Успешно е испрате	на поплака за <u>38975000000</u> на	ден 2025-05-06 во 16:	:55 co	
е молиме внесете повеќе детали за вашето	Име и Презиме: Ре ба Категорија: Фактура Поткатегорија: Мес	tar Petrovski ечен надомест			
	Контакт број: <u>19971)</u> Контакт e-mail адре	100000 ca: lazar zafirovski@telekom.mk			16:55 🔉 📶 💎 🛄
	Дополнително објас	снување: Test		<	e-care
Назад Испрати	Ви благодариме на Македонски Телеко	довербата! м			Ŧ
>		3			
	Контакт Ф.Македонски Телеком				
	← ~ Re	oly			Вашата поплака е успешно испратена
	Email	6 Calendar	Eeed		

Внесете повеќе детали за вашето барање. Кога ќе кликнете на копчето "Испрати", на вашата е-пошта ќе добиете потврда дека поплаката е успешно испратена.

